



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Среда, 26 јануари 2000
Скопје
Број 4
Год. LVI

Аконтацијата за 2000 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

142.

Врз основа на член 51, став 5 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 44/99, исправка 59/99 и 86/99), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Член 2

Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност со упатство за начинот на пополнување, се поднесува на образецот "ДДВ-01" кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од член 1 кои се однесуваат на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност и член 3 од Правилникот за формата и содржината на пријавите за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/99).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-644/1
24 јануари 2000 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

ДДВ-01

(според член 51 од ЗДДВ - Сл. весник на РМ бр. 44/99, исправка 59/99 и 86/99)



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Појолнува Управата за јавни приходи

Датум

Број

Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност

1 Даночен обврзник

ЕДБ/ЕМБГ на обврзникот

11

Скратен назив/Име и презиме на обврзникот

12

Адреса на вистинското седиште за контакт
(може да се разликува од адресата на седиштето
од судската регистрација)

13

улица

број

поштенски број

населено место

телефон

телефакс

2 Општи податоци

Правна форма

21

Претежна дејност - шифра

22

- опис

23

3 Податоци за жиро-сметката

Жиро сметка во Заводот за платен промет

31

Назив и седиште на банката - депозитор

32

Жиро сметка во деловна банка

33

34

Назив и седиште на деловната банка

35

4 Податоци за регистрација за ДДВ

Датум на почеток на вршење на стопанската дејност

41

Вкупен остварен/претпоставен промет

42

Доброволна регистрација

43

5 полномошник

ЕМБГ на полномошникот

51

Име и презиме на полномошникот

52

Адреса

53

улица

број

поштенски број

населено место

Потврдувам дека податоците наведени во оваа Пријава се точни и целосни.

Датум на поднесување

Потпис на полномошникот

Појолнува Управата за јавни приходи

Датум на обработка

Број на решение

Потпис на обработувачот

Забелешка

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички лица, правни лица и здруженија на лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетчији или вршители на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделието, шумарството, издавањето на материјални и нематеријални добра на користење и др.).

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет во изминатата календарска година го надминал износот од 1.000.000 денари, како и обврзниците кои при отпочнување со вршење на стопанска дејност проценуваат дека вкупниот промет во тековната година ќе го надмине овој износ.

Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за данокот на додадената вредност, иако нивниот вкупен промет не надминува 1.000.000 денари.

Пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15 јануари во тековната година. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од осум дена од почетокот од вршењето на дејноста.

НАПОМЕНА: На почетоците на примените за Законите за даноците на додадена вредност, пријавите за регистрација се поднесува најдоцна еден месец пред отпочнувањето со примените на Законите.

Пријавата за регистрација се доставува по пошта до Регионалниот центар за ДДВ, или лично до Подрачната единица на Управата за јавни приходи (УЈП), според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Пријавата пополнете ја читливо, со печатни букви или на машина за пишување. Не впишувајте ништо во сивите полиња, кои ги пополнува УЈП.

1 Даночен обврзник

ЕДБ/ЕМБГ на обврзниците

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетчији, трговци-поединци и сл.), правни лица и здруженија на лица, го впишуваат Единствениот даночен број, добиен од УЈП при општата регистрација на даночните обврзници.

пр. 4030988113873

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), од личната карта.

пр. 0908961455113

Скрашен назив/Име и презиме на обврзниците

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење.

пр. МАК-ПРОМ експорт-импорт Д.О.О. - Скопје

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето име и презиме.

пр. Петар Косиовски

Адреса на вистинското седиште за контакти

Се наведува полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на вистинското седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето од судската регистрација).

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.

Броевите на телефонот/ телефаксот се впишуваат заедно со карактеристичниот број на градот.

џр. *Васил Главинов 15/13*
91000 Скопје
091/418-733,
091/418-734

НАПОМЕНА: На оваа адреса УЈП ќе ги доставува пријавите за ДДВ, решенијата, известувањата и др. Непочността на овој податок може да предизвика ненавремено информирање на обврзниците и други последици по неговото работење.

2 Општи податоци**Правна форма**

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник).

џр. *Друштво со ограничена одговорност (Д.О.О.)*

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат "физичко лице".

Прејезна дејност (шифра и опис)

Обврзниците-физички лица (кои вршат регистрирана дејност како занаетчи, трговци-поединци и сл.), правни лица и здруженија на лица ги наведуваат шифрата (според Националната класификација на дејностите) и описот на претежната дејност што ја вршат.

џр. *070123 - Производство на чевли*

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат за данокот на додадена вредност.

џр. *изнајмување на деловен простор*

3 Податоци за жиро-сметката**Жиро-сметка во Заводот за илајден промет/Жиро-сметка во деловна банка**

Се впишува бројот на жиро-сметката на обврзникот. Ако сметката е отворена во Заводот за платен промет, се впишува во полето "31".

џр. *40100-601-85032*

Ако е отворена во деловна банка, во полето "33" се наведува жиро-сметката на банката, а во полето "34" жиро-сметката на обврзникот (индивидуалната партија).

џр. *40100-620-16-*
0-23419-1

Назив и седиште на банката дејозитор/Назив и седиште на деловната банка

Имателите на жиро-сметки во Заводот за платен промет во полето "32" го впишуваат називот на банката во која се депонирани средствата, а имателите на жиро-сметки во деловните банки во полето "35" го наведуваат називот на банката во која е отворена жиро-сметката.

џр. *Стойанска банка А.Д. - Скопје*

НАПОМЕНА: Од наведената жиро-сметка обврзниците ќе ги утлаќа долгуваниот данок на додадена вредност и евенјуалните камати и казни, а УЈП на неа ќе го враќа поевеќе илашениот данок. Непочността на овој податок може да предизвика ненавремено информирање на Управата за извршениите утлаќања, поради што ќе бидат засметувани камати, доцнење при враќањето на поевеќе илашениот данок и др.

4 Податоци за регистрација за ДДВ

Датум на почеток на вршење на стопанската дејност

Се впишува датумот од кога обврзникот започнал со вршење на стопанската дејност.
 пр. 19.04.1999

Вкупен остварен/прејосиавен промет

Вкупен промет претставува збир на оданочивиот промет, вклучувајќи го данокот на додадена вредност кој отпаѓа на него и на прометот ослободен од данок со право на одбиток на претходниот данок, остварен во изминатата календарска година.

Ако обврзникот се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на проценетиот промет до крајот на календарската година.

Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

НАПОМЕНА: При отпочнувањето со примената на Законот за ДДВ, вкупниот промет од прејходната календарска година се утврдува како збир на остварениот промет што би бил оданочив или ослободен со право на одбиток на прејходниот данок според одредбите од Законот за ДДВ, и данокот на промет илашен за тој промет. Тука стаѓа целокупниот промет на производи (освен увозот) и услуги (член 2 од Законот за данок на промет на производи и услуги), без оглед на тоа, дали овој промет се оданочувал или бил исклучен од оданочување според Законот за данок на промет. При тоа се зема предвид и прометот во смисла на членовите 5, 14, 14а, 19 и 64а од Законот за данок на промет.

пр. Лицето "А" остварува авиомеханичарска работилница на 1 ноември 2000 год. Тој го проценува очекуваниот вкупен промет (вклучувајќи го долгуваниот ДДВ) за ноември и декември 2000 год. на 500.000 денари. Од ова произлеѓува просечен месечен промет од 250.000 денари, односно вкупен годишен промет од 3.000.000 денари. Лицето "А" е обврзано за регистрација и ја поднесува пријавата за регистрација најдоцна до 8 ноември 2000 година.

Доброволна регистрација

Обврзниците чиј вкупен промет не надминува 1.000.000 денари, и кои доброволно се регистрираат за данокот на додадена вредност, го означуваат ова поле со .

Обврзниците за кои регистрацијата е задолжителна не впишуваат ништо.

5 полномошник

Во оваа рубрика се наведуваат Единствениот матичен број на граѓанинот, името и презимето и адресата на лицето кое од страна на даночниот обврзник е ополномоштено за потпишување на даночните пријави. Податоците се пополнуваат на начинот објаснет во рубриката "1 - Даночен обврзник". Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, а немаат полномошник, ги наведуваат своите лични податоци.

пр. 0908961455113

Косија Пејровски

Јане Сандански 12/3

91000 Скопје

Потврдувам дека податоците во оваа пријава се точни и целосни

Во оваа рубрика се наведува датумот на поднесување на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Во означениот простор се внесува вообичаениот потпис на лицето наведено во рубриката "5 - полномошник".

ЗАКЛУЧНИ ЗАБЕЛЕШКИ

За извршената регистрацијата УЈП издава решение за регистрација за данокот на додадена вредност.

По извршената регистрација не е потребно повторно поднесување на оваа пријава. Евентуалните промени на податоците од оваа пријава (освен од рубриката "4 - Податоци за регистрација за ДДВ"), задолжително се пријавуваат во УЈП, согласно со одредбите на Законот за единствениот даночен број на даночните обврзници.

Во случај на изостаната пријава за регистрација, даночниот обврзник ќе биде казнет со парична казна. Кај правните лица ќе се казнат и одговорните лица.

Подетални информации во врска со постапката на регистрација и начинот на пополнување на пријавата можат да се добијат во подрачните единици на УЈП.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/2000, испуштени се зборови, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во член 1, за производите наведени во точка 6. и точка 12. наместо „ден/кгp.“ треба да стои „ден/лит.“

Бр. 23-59992/2
24 јануари 2000 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2674/99, на регистарска влошка бр. 008830, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Кадриу Селим „АЛБЕР ТРАНС“ ДООЕЛ с. Добовјани, Велешта.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 52.21, 21.21, 22.26, 61.26, 62.26, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/

1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 01.22/1, 01.22/2, 01.41/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 26.40, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.51, 28.52, 74.13, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Трговското друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител е Кадриу Селим.

Основач е Кадриу Селим со основачки влог во вредност од 5200 ДЕМ во основни средства согласно извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2674/99.

(43023)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13501/99, на регистарска влошка бр. 02021062?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво согласно со ЗТД на Трговско друштво за угостителство и трговија „ВАРДАР“ Горѓе ДООЕЛ ул. „Маршал Тито“ бр. 114, Гевгелија.

Основач е Горѓе Главчев.

Дејности: 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Горѓе Главчев, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13501/99.

(43284)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11794/99, на регистарска влошка бр. 02020399?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар

запишувањето на ТП „ДАНИЈО“ Авто превозник такси, Јован Стојан Настевски, ул. „Огњан Прица“ бр. 6, Скопје.

Основач и управител: Јован Стојан Настевски од Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 6.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11794/99. (43170)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12112/99, на регистарска влошка бр. 02020187?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и телекомуникација „Б-ФРЕЕ“ Конс ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Бојмија“ бр. 2/53, Скопје.

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 29.40, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.40, 33.50, 33.20, 33.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.45, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 64.20, 71.33, 72.60, 72.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 51.31, 51.36, 80.30, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, 92.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски правни лица, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Конс Петрушев – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12112/99. (43175)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11981/99, на регистарска влошка бр. 02018823?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво со ЗТД Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, трговија и услуги „ВЕТ-ДЕСТ“ Душан Тричковски ДООЕЛ увоз-извоз, с. Петровец, ул. „Маршал Тито“ бр. 43.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.43, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 19.10, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.31, 15.32, 15.33, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.66, 15.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.25, 52.27, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи

Содружник: Душан Тричковски од с. Петровец, МБ 1711939450057 и лк. бр. 1228003

Управител Душан Тричковски – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11981/99. (43176)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13705/99, на регистарска влошка бр

02021129?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ЦАЛИ КОМЕРЦ“ Зекирја ДООЕЛ увоз-извоз, с. Непроштено општина Теарце.

Основач и управител: Зилбеари Зекирја од с. Непроштено.

Дејности: 15.81/1, 20.20, 22.22, 36.14, 36.62, 31.10, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 18.21, 18.22, 18.23, 45.11, 45.22, 45.33, 45.41, 74.12, 74.13, 63.40.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13705/99. (43177)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3898/99, на регистарска влошка бр. 02014100?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ДВЕ ЛИПИ“ Делчо ДООЕЛ експорт-импорт, с. Копанце општина Јегуновце.

Основач и управител: Спасовски Делчо од с. Копанце.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.30, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.23, 45.11, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3898/99. (43178)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13123/99, на регистарска влошка бр. 02019727?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво со ЗТД Друштвото за производство трговија и услуги „ДЕКИ КОМПАНИ“ Дејан увоз-извоз ДОО с. Долно Коњаре – Куманово.

Основач е Алексик Дејан од с. Долно Коњаре Куманово.

Управител е Алексик Дејан с. Табановце Куманово.

Дејности: 52.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 50.50, 50.40/1, 50.40/2, 50.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 65.12/3, 70.31, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13123/99. (43179)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12888/99, на регистарска влошка бр. 02019560?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец ТП Автопревозник „ШЕМСО“ ТП Шемсудин Гајур Мамути с. Арнакија – Сарај.

Дејности: 60.24, 60.23, 60.22, 60.21.

Основач и управител е Шемсудин Мамути од с. Арнакија.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12888/99. (43180)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9101/99, на регистарска влошка бр. 0201710?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец ТП Авто-такси „Г и В“ ТП Горанчо Трајче Богоевски с. Инциково – Скопје.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24.

Управител е Горанчо Богоевски од с. Инциково Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9101/99. (43181)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6841/99, на регистарска влошка бр. 02016883?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто-такси „ЗВОНКО ТРАНС“ Звонимир Благомир Динев ул. „Гостиварска“ бр. 26-а – Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Основач е Звонимир Динев од Скопје управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6841/99. (43182)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13365/99, на регистарска влошка бр. 02021434?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво „ЕПК ФЕРОМА“ Катерина ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 27 – Скопје.

Дејности: 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 51.13, 51.14, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Радевска Катерина управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13365/99. (43183)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14246/99, на регистарска влошка бр. 02021372?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за односи со јавноста, трговија, реклама и филмска продукција „СТО ПРОЦЕНТИ“ Никола Угриновски ДООЕЛ ул. „1 Октомври“ бр. 66/5 – Скопје.

Основач е Никола Угриновски од Скопје.

Влогот изнесува 167.400,00 денари или 5.400 ДЕМ.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.56, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.48, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.11, 92.13, 92.12, 92.33, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, реекспорт, консигнација, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Никола Угриновски од Скопје кој ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14246/99. (43184)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11142/99, на регистарска влошка бр. 02020202?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „ТОНИ СОФТ“ Тони Тодор Ангеловски забавни игри ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 72-а локал 7 – Скопје.

Основач е Тони Ангеловски од Скопје ул. „Трајко Китанчев“ бр. 33.

Дејност: 92.34.

Лице овластено за застапување е Тони Ангеловски управител без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целокупниот свој имот, а во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11142/99. (43185)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13275/99, на регистарска влошка бр. 02019994?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „БИНИ“ Исхак ДООЕЛ експорт-импорт ул. „М. Рајчевиќ“ бр. 30 – Тетово.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени производи, реекспорт, консигнација и комисиона продажба, застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Сулејмани Исхак, управител без ограничување.

Основач на друштвото е Сулејмани Исхак од Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13275/99. (43186)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13771/99, на регистарска влошка бр. 020212387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво согласно со ЗТД на Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги „ИНГРАД С“ Наталија ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Соле Стојчев“ бр. 3 влез 2 стан 9 – Скопје.

Дејности: 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 71.32, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и шпедиција, малограничен промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Основач на друштвото е Наталија Петровиќ од Лесковац СР Југославија, а управител на истото е лицето Марјана Димчевска од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мирјана Димчевска од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13771/99. (43187)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13409/99, на регистарска влошка бр. 020209167-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво согласно со ЗТД на Трговско друштво за трговија на големо и мало, превоз и услуги „ИНТЕРС“ Илчо и Иван ДОО увоз-извоз с. Лешок, Тетарце.

Основачи на друштвото со ограничена одговорност се Илчо Богданоски и Иван Симуновски од с. Лешок, Тетарце.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешниот трговскиот промет, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, консигнациона продажба на стоки, реекспорт, коми-

сион, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Светлана Богданоска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13409/99. (43188)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3919/99, на регистарска влошка бр. 020146587-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Авто такси „ГОВИНДА“ ТП Душко Воја Трајковски, бул. „АСНОМ“ бр. 66/2-1, Скопје.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Управител е Душко Трајковски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3919/99. (43189)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12857/99, на регистарска влошка бр. 020198317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги „ИНТЕРКОПИ“ Виолета, ДООЕЛ, увоз-извоз ул. „Огњан Прица“ бр. 15, Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.31, 15.32, 15.61, 15.62, 18.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 21.11, 25.13, 25.21, 25.22, 28.62, 28.73, 29.12, 29.23, 29.24, 29.40, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 36.12, 36.13, 36.63, 40.10/4, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 72.30, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет на стоки и услуги со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Управител и основач на друштвото е Виолета Чабаркапа.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12857/99. (43190)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13461/99, на регистарска влошка бр. 020213447-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „БРАВО“ Душан ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 2/5, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 50.10, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.20, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки во консигнациони складови, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Душан Ѓорѓевиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13461/99. (43191)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 883/99, на регистарска влошка бр. 1-15899, го запиша во судскиот регистар истапувањето и пристапувањето на основач и управител на Услужното, трговско претпријатие „ТОЛ-БОКА“ нас. „Елешец“ Охрид ПО

Во претпријатието „ТОЛ-БОКА“ нас. Елешец Охрид ПО истапува основачот и управител Толески Борис и му престанува овластувањето за застапување и се брише од судскиот регистар. За овластено лице во претпријатието како основач пристапува лицето Толески Славчо. Воедно лицето Толески Славчо ќе ја врши функцијата директор – овластен застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Директор – овластен потписник е лицето Толески Славчо од Охрид со стан во Охрид населба Елешец.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 883/99.

(42889)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1142/99, на регистарска влошка бр. 1-69878-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на приватната здравствена организација – аптека „ЕЛАРДА“ Боговиње, с. Боговиње.

Фирма: Приватна здравствена организација – аптека „ЕЛАРДА“.

Седиште: Боговиње, с. Боговиње.

Скратен назив: ПЗО аптека „ЕЛАРДА“

Дејност: 52.31 Аптеки.

Основач: Албон Цемаили, на основа на акт за основање бр. 01/99 од 8. 11. 1999 година.

Во правниот промет со трети лица Здравствената организација настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица Здравствената организација одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Албон Цемаили, директор без ограничување, во рамките на запишаната дејност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1142/99. (43192)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13313/99, на регистарска влошка бр. 02020933?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговски друштва како ДОО на Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ГОЛДЕН – 13“ Газмент ДООЕЛ, експорт-импорт, Брапчиште, Брапчиште.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.66, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 345.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.553, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 784.20/3, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-експорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во над. промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Бајрами Газмент управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13313/99. (43193)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14029/99, на регистарска влошка бр. 02022433?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговски друштва како ДОО Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ГОЛД 2000“ Војо ДООЕЛ, експорт-импорт, Гостивар, ул. „П. Попоски“ 1/2-22.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.66, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 345.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.553, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 784.20/3, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-експорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во над. промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Николовски Војо управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14029/99. (43194)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13577/99, на регистарска влошка бр. 02021118?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Таксист „БЕЛА ВИТА“ ТП Жарко Драгутин Станоески ул. „Ловкенска“ бр. 5/7 Скопје.

Дејности:

60.21 Превоз на патници во друг. копнен сообраќај, линиски

60.22 Такси превоз

60.23 Превоз на патници во другиот друмски сообраќај

60.24 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13577/99. (43195)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14092/99, на регистарска влошка бр. 02021418?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги и трговија „ОРИОН-СВЕТЛИНА“ Христина ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „4 Јули“ бр. 45/1-3, Скопје.

Основач: Христина Ѓорѓиоска од Скопје.

Дејности: 29.14, 29.22, 31.50, 31.62, 32.10, 45.31, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапувања, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓународна шпедиција.

За управител е именувана Христина Ѓорѓиоска, од Скопје со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14092/99. (43196)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14063/99, на регистарска влошка бр. 02021291?-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП за Трговија на мало со прехранбени производи „КРИСТИ“ Јане Благоја Миновски, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19, локал 2/2, Скопје.

Основач: Јане Миновски од с. Ракотинци бр. 86, Сопиште.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој личен имот.

Јане Миновски, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14063/99. (43197)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7854/99, на регистарска влошка бр. 02022442?-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси „ШАЗ“ Зимер Шабан

Садри, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 26/2, Скопје.

Дејности: 60.22.

Основач на фирмата е Садри Зимер бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 26/2, Скопје.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет спрема трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7854/99. (43198)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14004/99, на регистарска влошка бр. 02021240?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги и промет на големо и мало „АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ“, Гојчо ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Партение Зографски“ 77-А, Скопје.

Основач на фирмата е Гојчо Стевковски од Скопје, ул. „Партение Зографски“ 77-А, Скопје.

Дејности: 22.22, 22.21, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 22.15, 92.32, 92.62, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.84, 74.83, 30.01, 32.30, 72.20, 31.30, 72.20, 31.30, 29.71, 31.61, 31.50, 25.22, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.21, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.26, 52.33, 65.12/3, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.30, 51.24, 51.43, 51.54, 51.44, 51.55, 51.53, 51.56, 50.30/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.61, 51.62, 51.57, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.40, 74.84, 51.10, 63.40, 74.20/2, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво и застапништво, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица фирмата истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски во правниот промет кон трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Гојчо Стевковски, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14004/99. (43199)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12921/99, на регистарска влошка бр. 02022387?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Промет на мало „МУЈО-КОМЕРЦ“ ТП Азиси Рамадан Бафти ул. б бр. 73-а, с. Сарај.

Дејности: 52.41, 52.48, 52.62.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските основачот одговара лично, со целиот свој имот. Застапување Бафти Азиси, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12921/99. (43200)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5803/99, на регистарска влошка бр. 02021268?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП на Промет на мало „ФЕРАТ“ ТП Фератовска Азис Авуше с. Глумово, Сарај.

Дејности: 52.41, 52.48, 52.62.

Застапување Авуше Фератовска, управител без ограничување.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5803/99. (43201)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13589/99, на регистарска влошка бр. 02021057?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП за такси превоз „СИТИ ТАКСИ“ Сашо Живко Наковски ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 6-а, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот промет: Сашо Наковски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13589/99. (43202)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5864/99, на регистарска влошка бр. 02017048?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање согласно ЗТЦ на Марковски Кардељ Дарко „ДАК – КОМЕРЦ“ ТП автотакси ул. „Лука Геров“ бр. 42/2-4, Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Марковски Дарко, управител без ограничувања. Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5864/99. (43203)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12789/99, на регистарска влошка бр. 02020938?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговското друштво за транспорт, производство и услуги „ЛОКУМ– КОМЕРЦ“, Лазо ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Браќа Цунови“ бр. 26, Кавадарци.

Дејности: 60.24, 60.22, 63.40, 51.51, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44, 51.33, 51.32, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 55.52, 55.30/1, 55.30/2., надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, рескспорт, консигнација.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12789/99. (43204)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13322/99, на регистарска влошка бр. 02020347?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЗЕКО ТРЕЈД“ Зекир Таири ДООЕЛ ул. 124, бр. 57, Скопје.

Се основа: Друштво за производство, трговија и услуги „ЗЕКО ТРЕЈД“ Зекир Таири ДООЕЛ ул. 124, бр. 57, Скопје.

Седиште: ул. 124, бр. 57, Скопје.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 158.400,00 денари, односно 5.100,00 ДМ.

Дејности: 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 25.23, 25.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 45.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,

51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.48., надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складишта на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот, во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Зекир Таири од Скопје, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13322/99. (43205)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13533/99, на регистарска влошка бр. 02021056?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДОО на Друштво за промет, производство и услуги „ГЕМИЦИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Мурат, Ибрахим Халил и Еркан, ДОО, ДТЦ „Мавровка“ локал бр. 2, Скопје.

Содружници: Еввел Мурат, Гемиси Ибрахим Халил, двајцата од Истанбул, Р. Турција и Еркан Хаки од Скопје, со договор за основање ДОО од 05.10.1999 год.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 1 5.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 71.34, 74.14, 74.20, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, рескспорт, снабдување и продажба на стоки од консигнационите складишта, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, туристички агенции, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Лице одговорно за застапување и претставување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски

промет е Хаки Ерман, управител без ограничување на овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13533/99. (43206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13833/99, на регистарска влошка бр. 02021055?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштво за трговија, услуги и производство „РОВИМ“ Жарко, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9/2-9, Кавадарци.

Марковски Жарко од Скопје основа друштво за трговија, услуги и производство „РОВИМ“ Жарко, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9/2-9, Кавадарци.

Дејности: 52.12, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.44/2, 52.44/1, 52.44, 52.41, 52.43, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.15, 51.19, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.13, 74.14, 74.84, 95.00, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 20.40, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 01.11/1, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.24, 01.30, 01.41, 01.41/3, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување, застапување, комисиони работи, консигнациони работи, реекспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Управител е Марковски Жарко.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13833/99. (43207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13677/99, на регистарска влошка бр. 02021136?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец Авто-такси „ЦВИЊА“ ТП, Гоко Александар Георгиевски, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 280а, Скопје.

Основач: Гоко Георгиевски од Скопје.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот, управител без ограничување.

Управител: Гоко Георгиевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13677/99. (43208)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7145/99, на регистарска влошка бр. 02017135?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Услужно транспортно производно туристичко и трговско друштво „СПОРТ“ Рифат и др. ДОО увоз-извоз, Неготино, Неготино полошко.

Основачи: Рифет Билали и Авдираман Билали од Неготино, Гостивар.

Дејности: 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.51, 15.62, 15.71, 15.81, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 51.21, 51.37, 51.56, 51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.43, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40,

74.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Рифет Билали, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7145/99. (43209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5462/99, на регистарска влошка бр. 02019885?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП таксист „БОНИТА ЕКСПРЕС“ ТП, Накил Камил Асани, ул. „18 Ноември“ бр. 378, Гостивар.

Основач: Накил Асани од Гостивар.

Дејност: 60.22 – такси превоз.

За овластувањата во правниот промет, трговец поединец истапува во свое и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Накил Асани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5462/99. (43210)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13565/99, на регистарска влошка бр. 02022404?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „МУРАД“ Шабан и др. ДОО експорт-импорт, ул. „Горче Петров“ бр. 10, Тетово.

Дејности: 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 19.20, 19.30, 36.62, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.62, 28.75, 50.210, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.16, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.21, 63.30, 63.40, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет одговара со сите средства со кои располага.

За Управител без ограничувања е именуван Јусуфи Ихсан.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13565/99. (43211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12136/99, на регистарска влошка бр. 02020104?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија „ДИАБЛО“ ДООЕЛ, Виолета, ул. „Рокомија“ бр. 42, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.15, 51.18, 51.19, 51.24, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.70, 52.12, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.21, 63.40, 74.20/3, 74.83, 74.84.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Виолета Ристова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12136/99. (43212)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13377/99, на регистарска влошка бр. 02020960?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштво за издавачка дејност „КОДЕКС“ Љубица, ДООЕЛ, ул. „Гуро Гаковиќ“ 18, Скопје.

Друштво за издавачка дејност „КОДЕКС“ Љубица, ДООЕЛ, Скопје, основан со акт од 30.09.1999 год.

Единствен содружник: Љубица Тодоровска од Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 72.40, 72.60, 74.54, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител: Љубица Тодоровска, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13377/99. (43213)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7740/99, на регистарска влошка бр. 02020376?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија „ГОЛЕМА РЕКА“ Ибраим ДООЕЛ експорт-импорт, с. Башибос, Валандово.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.20, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 01.1, 01.12/1, 01.13/2, 01.23, 15.71, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна работа со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји, услуги на меѓународен превоз на стоки во патен сообраќај.

Основач на друштвото е Ибраим Вејселов од с. Башибос Валандовско.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ибраим Вејселов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7740/99 (43214)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12527/99, на регистарска влошка бр. 02019040?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Автотакси „ЉУЉИ“ ТП Фљорим Несим Бериша, ул. „378“ бр. 13-а, Скопје.

Основач: Фљорим Несим Бериша, ул. „378“ бр. 13-а, Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, одговара лично со целиот свој имот.

Фљорим Несим Бериша, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12527/99. (43215)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3080/99, на регистарска влошка бр. 02016566?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП таксист „БОНИТА“ Богданче Слободан Петковски, ул. „Тодор Чангов 20“ бр. 19, Скопје.

Како трговец-поединец се пријавува лицето Богданче Петковски од Скопје со пријава од 1.3.1999 год.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица трговец-подинец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица, трговецот-подинец одговара лично со целиот свој имот.

Богданче Петковски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3080/99. (43216)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12639/99, на регистарска влошка бр. 02019010?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и промет „ИКЛ-М“ Владимир ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Никола Парапунов“ бр. 3-а, лок. 42/1, Скопје.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.03.1999 год.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 28.11, 28.12, 29.14, 35.11, 35.12, 36.50, 15.86, 15.87, 15.89, 15.33, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 37.10, 37.20, 02.01, 02.02, 60.24, 63.21, 71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.43, 52.44, 52.43, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.26, 52.45, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.5, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.52, 51.57, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.52, 55.30/2, 55.40/1, 63.30, 72.50, 33.50, 63.12, 70.20, 74.20/3, 74.20/5, 74.14, 74.12, 72.30, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, реекспорт, застапување, лизинг.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Васева Василка – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12639/99. (43217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3469/99, на регистарска влошка бр. 02015843?–8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство и промет на мало и големо „ФОЈНИК“ Исмаил ДООЕЛ увоз-извоз, с. Желино.

Основањето на друштво во приватна сопственост ДООЕЛ „ФОЈНИК“, Исмаил, увоз-извоз со седиште во с. Желино.

Дејности: 01.41, 14.11, 14.21, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 17.11, 17.21, 17.40, 20.10, 20.30, 20.40, 24.51, 25.21, 25.24, 26.21, 26.22, 26.30, 26.51, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.45, 27.51, 27.54, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 37.10, 37.20, 54.11, 45.21, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 60.22, 60.24, 63.12, 21.40, 74.82, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна работа со непрехранбени производи.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и управител без ограничување е Исмаил Бафтијари.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3469/99 (43218)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13664/99, на регистарска влошка бр. 02021242?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги „АСЕМА“ ЦО Франо ДООЕЛ ул. „Димитар Беровски“ бр. 12-6, Скопје.

Со Изјава за основање од 15.10.1999 година се основа трговско друштво со ограничена одговорност.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 60.23, 60.24, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44, 52.61, 52.62, 63.30, 52.63, 63.11, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 63.40, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 62.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги.

Основач на друштвото е странско физичко лице Квасина Франо од Загреб.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Квасина Франо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13664/99. (43219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13721/99, на регистарска влошка бр. 02021128?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги „САЈБЕР АН“ Соња ДООЕЛ ул. „Народен фронт“ бр. 19/3-7, Скопје.

Дејности: 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.5, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.50, 55.60, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, угостителски услуги, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот промет и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Соња Николовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13721/99. (43220)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13287/99, на регистарска влошка бр. 02019712?–6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Угостителски услуги – кујна „МОНИ“ ТП Трифуноски Симе Војо, ул. „1 Ново Маало“ бр. 21, Гостивар.

Основач на Трговецот поединец е Трифуноски Војо од Гостивар.

ТП во правниот промет истапува во своја сметка и свое име, а за обврските одговара лично со целокупниот свој имот.

Дејности: 55.51, 55.52.

Управител и лице кое ќе го застапува ТП без ограничување е: Трифуноски Војо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13287/99. (43221)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10310/98, на регистарска влошка бр. 02009868?–6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП Автопревозник „ЈАБЛАН-ТРАНС“ ТП Борис Стеван Велковски, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 86, Скопје.

Дејности: 60.24, 60.23, 60.22, 60.21.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Управител: Борис Велковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10310/98. (43222)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 109/99, на регистарска влошка бр. 1-63590-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Друштво за информативни дејности, стратешки истражувања, издаваштво, мултимедија, документација, консалтинг и дистрибуција „ГРУПА ФОРУМ“ ДОО, ул. „Илинденска“ бр. 63, Скопје.

Истапуваат основачите Ѓунер Исмаил и Орданоски Сашо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 109/99. (43223)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13036/99, на регистарска влошка бр. 02020112?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги „РОЛО-ФИКС“ Шадан, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Љ.Б. Пиш“ бр. 3/2, Тетово.

Основач: Шадан Зејнели од Тетово.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.32, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени према трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува Шадан Зејнели, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13036/99. (43224)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12895/99, на регистарска влошка бр. 02020195?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „АГРО КИРИ“ Симеон, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „И. Р. Лола“ бр. 163, Тетово.

Основач е Симеон Ристоски од Тетово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.41/3, 15.61, 15.81/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.47, 51.53, 51.52, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.27, 52.44/4, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.40, 74.12, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува Симеон Ристоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12895/99. (43225)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13653/99, на регистарска влошка бр. 02021115?-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Автотахсиста „БАЦИ“ Бастрија Целадин Рамадани, ул. „ЈНА“ бр. 317, Гостивар.

Основач: Рамадани Бастија од Гостивар ул. „ЈНА“ бр. 317.

Дејност: 60.22.

За овластувањата во правниот промет трговец-поединец истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Рамадан Бастрија, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13653/99. (43230)

Основниот суд Скопје I – Скопје, решението Трег. бр. 13385/99, на регистарска влошка бр. 02020959?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и производство „РЕЈХАН“ Миневвер ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 44/1-2, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 93.05, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.24, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 18.30, 18.10, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.86, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Миневвер Алиоглу, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13385/99. (43231)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12536/99, на регистарска влошка бр. 02020105?-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Авто такси ТП „АБХ“ Хајредин Назиф Хајредини, ул. „7-ми Јули“ бр. 41, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Управител и основач е Хајредин Хајредини од Скопје, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12536/99. (43232)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12971/98, на регистарска влошка бр. 02014398?-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар Автопревозникот „ШАМПИОНС“ Зибери Риза Мерсел село Радиовце, општина Брвеница.

Дејност: 60.24, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Зибери Риза Мерсел, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12971/99. (43233)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1474/99, на регистарска влошка бр. 007701, го запиша

во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Муарем Зеќироски „ЗЕЌИРОСКИ“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Октиси, Струга.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.52, 27.21, 27.53, 27.54, 27.51, 27.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.24, 29.72, 35.50, 55.52, 92.33, 92.34, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.70, 25.21, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 70.31, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител е Муарем Зеќироски.

Основач е Муарем Зеќироски со основачки влог 5150 ДЕМ или 159650 ден, во основни средства согласно извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1474/99.

(43025)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1688/99, на регистарска влошка бр. 007844, го запиша во трговскиот регистар претворањето во Д.О.О.Е.Л. на Трговско друштво за трговија и услуги Јованка Шопоска „ЕЛ - БО“ бул. „Туристичка“ бр. 107-2/26, Охрид.

Содружник: Јованка Шопоска со Изјава од 22.06.199 год.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 33.20, 33.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.2, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот-полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото-управител Јованка Шопоска.

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денарска противвредност од 158.100,00 денари во предмет според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1688/99.

(43026)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2642/99, на регистарска влошка бр. 02016864?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатие за трговија на големо и мало „НИКИ-МУР“ увоз-извоз Д.О.О. ул. „Илинденска“ бр. 90, с. Марино, Скопје.

Содружник е Веца Јаќимовска од с. Марино, Скопје, со Изјава од 05.02.199 година.

Дејности: 01.11/3, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 25.22, 26.40, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65:12/3, 70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител е Веца Јаќимовска, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2642/99.

(43300)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12617/99, на регистарска влошка бр. 02019264?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП за трговија на мало со текстил „КАРМЕН-ФАМИ“ Јасмина Душан Костовска ул. „Кадињача“ бр. 1а, општина Горче Петров.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Јасмина Костовска, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12617/99.

(43276)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје со Решение III Рег.зг.бр. 149/99 од 29.12.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Кошаркарскиот клуб „11 Октомври“ Скопје со седиште на ул. „Пушкинова“ бр. 11-3/26, Скопје.

Дејноста на Кошаркарскиот клуб „11 Октомври“ Скопје е од спортски карактер-развивање на кошаркар-

скиот спорт, соработка со спортски и други клубови, учество во работата на спортските организации, учество во натпревари, како и други работи од областа на кошаркарскиот спорт.

Со денот на запишувањето во регистарот Кошаркарскиот клуб „11 Октомври“ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2391)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение II Рег.зг. 277/99 од 29.12.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Хуманитарната организација „Благодет“ од Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Хуманитарната организација „Благодет“ од Скопје со седиште на ул. „Анри Барбис“ бр. 562-4.

Дејноста на Хуманитарната организација „Благодет“ е: борба за сочувување на минимум човечко достоинство без разлика на материјалната и социјалната положба на граѓанинот, едукација, проширување на знаењата, публикација од областа на правата на граѓаните, организирање на семинари и работилници, трибини, предавања, јавни настапи, едукативни проекти со учество на домашни и странски претседавачи, присуствување на домашни и меѓународни семинари, конгреси и други средби, отворање СОС телефонски линии за лица на кои им е потребна помош.

Со денот на запишувањето во Регистарот Хуманитарната организација „Благодет“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2394)

Основниот суд Скопје II – Скопје со Решение II Рег.зг. 271/99 од 18.1.2000 година во Регистарот на Здруженија го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Здружението на граѓани АВТО ГРАНКА од Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Здружение на граѓани АВТО ГРАНКА од с. Радишани ул. „15“ бр. 14 Скопје.

Дејноста на Здружението на граѓани АВТО ГРАНКА е: остварување на подобро поврзување и организирање на членството заради организирано настапување со утврдување на заеднички потреби и проблеми и нивно полесно и посфיקасно решавање со што ќе се постигне поголама сигурност, квалитет во работењето односно постигнување на подобрување во општата состојба со набудување на пазарот, сузбивање на сивата економија.

Со денот на запишувањето во Регистарот на Здруженија на граѓани Авто Гранка се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2404)

Основниот суд Скопје II – Скопје со Решение II Рег.зг. 256/99 од 17.12.1999 година во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Здружението на граѓани Младинска Иницијатива од Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани Младинска Иницијатива од Скопје со седиште на ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 34-а

Дејноста на Здружението на граѓани Младубеја Иницијатива е: едукација на младите во разни области од културата и образованието, создавање и јакнење

еколошка свест на младите, создавање на можности за интеракција со професионалци од различни области заради едукација на младите, едукација на младите во областа на музиката, создавање контакти и разменување на искуства со други младински и слични здруженија и организации од РМ и надвор од неа, развивање на спортски и натпреварувачки дух меѓу младите во областа од спортот и образованието, борба против наркомањата и дружење меѓу младите.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здружението на граѓани Младинска Иницијатива од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (3465)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје. I – Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 34/99 од 14.12.1999 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало и производство „СИМОНЕКС“ ЦО, Скопје со седиште на булевар „Партизански Одреди“ бр. 64-6-1/23 и жиро сметка број 40100-601-76176, па истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2407)

Се отвора стечајна постапка над должникот АД „Порцеланка“ Ц.О. за производство 41600-601-2068 при Заводот за платен промет „Филијала“ Велес.

За стечаен управник се определува Камилор Зоран, дипломиран економист од Велес со адреса ул. „Благој Горев“ бр. 93, влез 3 стан 12 и телефон број 223-435.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 18.02.2000 година.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 10.03.2000 год. во 10,00 часот.

Се закажува рочиште на Собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката на ден 24.03.2000 год. во 10.00 часот.

Од Основниот суд во Велес. (2871)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 156/96 од 13.01.2000 год. се поведува постапка за присилно порамнување на должникот З.З. „Нов живот“ од Дебар, со предлог: должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 70% за три години, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за порамнувањето се закажува за ден 10.03.2000 година, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (3405)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 185/99 од 18.01.2000 г. е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ „Јонас-В“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3406)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд Струмица под Ст.бр. 199/99 од 18.01.2000 г. е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Амфора-НВ“ од с. Петралинци, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3407)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 111/99 од 22.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање инвестиции и промет „М.Г. ИНЖИНИРИНГ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Љубљанска“ бр. 1/2-1, со жиро сметка 40120-601-278280.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, со стан на ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2390)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1089/99 од 14.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Мешовито претпријатие за трговија, услуги и производство „КАСКО“ д.о.о. експорт-импорт Скопје бул. „АВНОЈ“ бр. 44/1-1, со жиро сметка број 40100-601-422973.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче со стан на улица „Лисец“ број 23.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30

дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2405)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 588/99 од 02.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт „ЈЕТА“ ц.о. Скопје ул. „Покриена чаршија“ бр. 39 од Скопје со жиро сметка 40100-601-162003.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

За ликвидатор се определува Петровски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2406)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1247/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно-трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „ВЕ-ГА ТРАНС“ ул. „Сава Михајлов“ бр. 12/6 со жиро сметка 40110-601-189107.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски, со стан на ул. „Ордан Чопела“ бр. 116.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2792)

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало „АИДА-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје со седиште на улица „АС-НОМ“ бр. 72/1-33 и жиро сметка број 40100-601-155028 отворена со решение Л.бр. 66/98 од 16.10.1998 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Нусрет Цуцак на ул. „АСНОМ“ бр. 72/1-33.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2795)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1219/99 од 30.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ПАВКЕ“ увоз-извоз ц.о. Скопје ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 1а-1/6 со жиро сметка 40100-601-78095.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито, со стан на ул. „Петар Мануков“ бр. 236.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2903)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 1119/99 од 22.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, инженеринг и услуги „ПЕ-ПИЦА 101“ д.о.о., ул. „Хо Ши Мин“, бр. 285-а, со жиро сметка 40100-601-380963.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2907)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 878/99 од 13.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „ХРИЗОНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“, бр. 3/19, со жиро сметка 40100-601-156938.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б, тел. 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2910)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 1004/99 од 09.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија и производство „САМСОН“ експорт-импорт, ул. „Васил Аџаларски“, бр. 4 Скопје, со жиро сметка 40100-601-88436.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2912)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 1257/99 од 29.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, услужно претпријатие „ТМС“ д.о.о. увоз-из-

воз Скопје, ул. „Теодосиј Синаидски“, бр. 6-а, со жиро сметка 40120-601-382583.

За ликвидатор се определува лицето Златко Костадиновски, со стан на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 592/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на стоки на големо и мало „НАБДА“ д.о.о. Скопје, ул. „Дрнич“, бр. 16-а, со жиро сметка 40100-601-114904.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка од Скопје, со стан на ул. „Рудо“ бр. 61, тел. 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3231)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 591/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за огноотпорни брусни материјали „АЛСИМА“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Ленинова“, бр. 69, со жиро сметка 40100-601-9216747.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка од Скопје, со стан на ул. „Рудо“ бр. 61, тел. 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3233)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 1128/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија „ВИГОР“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Козле“, со жиро сметка 40120-601-143436.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета, со стан на ул. „Народен фронт“ бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3300)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 731/99 од 19.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг монтажа и промет „УНО – ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мите Богоевски“, бр. 2/25, со жиро сметка 40100-601-92056.

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стојановска од Скопје, со стан на ул. „Васил Главинов“ ДТЦ Палома Бјанка 3 кат лок. 8, тел. 135-482.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3467)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 650/99 од 17.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги „ЕВТ ТРАНСПОРТ“ д.о.о. Скопје ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 55 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-402246.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3350)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 782/99 од 09.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие „ВАНАП-КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Поп Богомил“ бр. 1, со жиро сметка 40100-601-11415.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, тел. 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3351)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 724/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Трговско друштво за трговија на мало „ГОЦ КО-МЕРЦ“ ЕВТ МИКРО МАРКЕТ и др.д.о.о. Скопје. ул. „Горче Петров“ бр. 3/38 од Скопје со жиро сметка 40100-601-398431.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3352)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 649/99 од 17.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги „ЕВТ ПАЗАР“ д.о.о. Скопје ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 55 од Скопје со жиро-сметка 40100-601-400306.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38 тел. 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3353)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 725/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија на мало „ЗАГА 7 ПРОМЕТ“ ЕВТ МИКРО МАРКЕТ д.о.о. Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ лок.3, кула 10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-398015.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, тел. 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3354)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 1189/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало „ЛИБИ НАФТА ГАС“ експорт-импорт д.о.о. од Скопје ул. „Индустриска зона“ бб со жиро-сметка 40110-601-290749.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, тел. 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-

вањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3355)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 893/99 од 14.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие „МЕГА-ПЮ-ИНТ“ п.о. Скопје ул. „Бојмија“ бр. 3/38, со жиро сметка 40100-601-137101.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски со стан на ул. „Горче Петров“ бр. 3/38.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3356)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши размена на земјоделски земјишта: 1. нива, к.п. 294 план 10, скица 33 во м.в. „Емирице“, класа 3, – во површина од 851 м², заведена во Имотен лист бр. 216 за КО Чelopeк на име Крстевски Димитрије, за

2. нива, к.п. 2880 план 10, скица 33 во м.в. „емирица“, класа 3, – во површина од 634 м², заведена во Имотен лист бр. 846 за КО Чelopeк на име Петрушевски Никола од Куманово.

Проценетата вредност на секоја од парцелите е 6500 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4. (2400)

Сопственикот Шакиров Руфат продава 9/42 идеални делови од својата нива 6 класа во површина од 2105 м² во место викано „Бел камен“ на КП 912/3 на КП Радишани од Поседовен лист број 443 по цена од 150 денари од 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели доколку сакаат да го користат предимственото правото за купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувски општина Чаир Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно го губат правото на првенство. (2711)

Се продава земјоделско земјиште: КП. бр. 1220 на м.в. „Јуисуви Брест“, нива 4 класа, со површина од 3412 м², опишано по ПЛ. бр. 368 на КО Пирок, за цена од 150.000,00 денари сопственост на Абдиу Абдулкерим

Абди, Абдиу Абдулкерим Насер, Абдиу Абдулкерим Шефќете, Абдиу Абдулкерим Шенадие и Абдиу Мисимов Хамди сите од с. Пирок – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (3408)

Се продава 5/13 идеален дел од земјоделско земјиште – нива на КП. 12/13, во МВ „Конско“, класа 6 со површина од 2300 м² и неплодно со површина од 500 м², во КО „Конско“, сопственост на Алексов Коста од Гевгелија, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 4 во Гевгелија. (3409)

Се продава недвижен имот К.П. бр. 2319/1, нива, на м.в. „С. Брест“ 4 класа, во површина од 2340 м² по П.Л. бр 106 на КО Пирок сопственост на Салиу Бајрам Сали од с. Пирок–Тетово, за цена од 230.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (3410)

Се разменува недвижен имот К.П. бр. 2252/6, нива, на м.в. „Праг“, 6 класа, во површина од 273 м² и К.П. бр. 2302/2, нива на м.в. „Праг“, 5 класа, во површина од 2255 м² и двете по П.Л. бр. 896 на КО Чelopeк, сопственост на Камили Раиф од с. Чelopeк–Тетово со К.П. бр. 2605, нива на м.в. „Средно поле“ 5 класа во површина од 2653 м² по П.Л. бр. 195 на КО Чelopeк сопственост на Јакупи Абдулцемил од с. Чelopeк – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (3411)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Сирково, Кавадарци, КП–3626/4, план–44, скица–536, в. место – „Сирково пат подлес“, култура–нива, класа–2 со површина од 400 м² во сопственост на Илија Тасевски од с. Сирково, Кавадарци видно од Поседовен лист бр. 544 за цена од 12.000,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување–сопственици, заед-

нички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно го губат правото на првенство. (3413)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Раец, Кавадарци, КП-459, план-6, скица-8, в. место – „Бавчите“, култура-нива, класа -2 со површина од 837 м² во сопственост на Драган Димов од Прилеп видно од Поседовен лист бр. 242 за цена од 9.300,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно го губат правото на првенство. (3414)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Сирково, Кавадарци, КП-2284, план-64, скица-506, в. место – „Страната“, култура-нива, класа-4 со површина од 6386м²; КП-3185, план-75, скица-480, в. место – „Пржол“, култура-нива, класа-3 со површина од 1435м² и КП-3201, план-75, скица-480, в. место – „Пржол“, култура-нива, класа-4 со површина од 1490м² во сопственост на Милорад Маринковиќ од Скопје видно од Поседовен лист бр. 600 за цена од 90.000,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно го губат правото на првенство. (3416)

Се продава (алтернатива: разменува или дава под закуп) земјоделско земјиште-нива построена на КП број 10/2-26, место викано „Горно Кликово“, класа 5, со површина од 1750 метри квадратни, во КО Галате, сопственост (алтернатива: заедничка сопственост или сопственост) на Шазивари Акиќ Каниџанар од с. Топлица, за цена од 87.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски“ б.б., Гостивар. (3418)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 22/33 к.п. бр. нива од 6 класа на м.в. „Долно Кликово“ во површина од 1605 м² по П.Л. бр. 124 за К.О. Добридол, сопственост на Имери Хамит Зулџифли од с. Добридол за цена од 50.000,00 (педесет илјади денари) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на

огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулџифкар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Keј Братство“ бр. 5-А. (3420)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 540/2 к.п. градина, нива од 3 и 4 класа на м.в. „Манастириште“ во површина од 1246м² по П.Л. бр. 216 за К.О. Тумчевиште, сопственост на Мустафи Шукри Абдула и Насир од с. Врапчиште за цена од 60.000,00 (шесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулџифкар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Keј Братство“ бр. 5-А. (3422)

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Швејц, на КП број 608/1, пл. 004, ск. 002, на в.м. „Дупките“, класа 3 со површина од 3634м², видно од Имотен лист број 563 за КО Швејц, сопственост на Илија Бојанџиев од Кавадарци, ул. „Народен фронт“ бр. 10 за цена од 50.000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (3424)

Се продава (алтернатива: разменува или дава под закуп) земјоделско земјиште-нива построена на КП број 919, скица 968, место викано „Падина“, класа 7, со површина од 400 м², во КО Здуње, сопственост (алтернатива: заедничка сопственост или сопственост) на Усеини Абдулмесит, Шеќибс и Џабир за цена од 65.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски ул. „Keј Б. Единство“ бр. 41 во Гостивар. (3425)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 525 на место викано „Требеница“ нива, 3 класа со површина од 2040 м², на КО Баланди опишано по Имотен лист бр. 114, сопственост на Буџаку Азиз од Дебар, за цена од 189.720,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра ул. „Атанас Илиќ“ б.б. Дебар. (3426)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник. Парцела број 1321 во место викано „Провалиите“ нива со површина од 3176 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Ангелов Коле од с. Тимјаник, цена на продажба 31.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино улица „Маршал Тито“ број 138.
(3428)

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, сопственост на Атанасовски Живко од Велес улица „Ганчо Хаџи Панзов“ број 63, и тоа: култура нива, класа 6, КП 12689/1, план 62, скица 53, м.в. „Винце“, со површина 1480 м² и – култура лозје, класа 4, КП 12689/2, план 62, скица 53, м.в. „Винце“, површина 1080 м², заведени во Поседовен лист број 2295 за КО Велес.

Наведениот имот се продава за цена од 31.000,00 денари.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
(3428)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 7861, нива, на м.в. „Клуково“ 4 класа, во површина од 4799 м² П.Л. бр. 4453 д.л. бр. 53 на КО Тетово, сопственост на Мерсели Мухарем, Мерсели Шефије и Мерсели Агрон сите од Тетово ул. „Бр. Миладиновци“ бр. 173, за цена од 639.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово.
(3430)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 2061, нива, на м.в. „Страна“ 5 класа, во површина од 1173 м² П.Л. бр. 1132 на КО Д. Палчиште, сопственост на Селими Локман Исен од с. Д. Палчиште – Тетово, за цена од 211.140,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово.
(3430)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 289, дел 2, план 005, скица 004, во м.в. „Смолникот“, к.т. 14100, кл. 3, во пов. од 4947 м², што се води во Имотен лист бр. 1216, КО Глишиќ, издаден од РГУ – Одд. за премер и катастар – Кавадарци бр. 1103/71 од 19.01:2000, сопственост на Пешик Стојан Борислав, ул. „Булевар Македонија“ бр. 2/7 Кавадарци, за цена од 300.000,00 ден.

Се повикуваат, соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. „ЈНА“ бр. 45, Кавадарци.
(3433)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.332082, издаден од УВР - Велес на име Шемсо Каришиќ, с. Г. Оризари, Велес. (3094)

Пасош бр.244330/94, издаден од УВР - Тетово на име Сали Шерифи, с. М. Речица, Тетово. (3197)

Пасош бр. 0426451/94, издаден од УВР - Велес на име Демиров Мујадин, ул. "С. Давчев" бр. 23, Велес. (3210)

Пасош бр. 1074050/98, издаден од УВР - Велес на име Елезов Исмаил, Ком. УЗУС 1/10, Велес. (3211)

Пасош бр.736979/95, издаден од УВР - Тетово на име Арслани Арслан, с. Неготино, Гостивар. (3237)

Пасош бр.1069819/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Јашари Аднан, ул. "Џон Кенеди" згр.27-3-22, Скопје.

Пасош бр. 1155303/98, издаден од УВР - Тетово на име Музафер Мамути, с. Порој, Тетово. (3347)

Пасош бр. 1041878/98, издаден од УВР - Тетово на име Зија Шабани, с. Копанце, Тетово. (3349)

Пасош бр. 211860/94, издаден од УВР - Скопје на име Хаџиу Хузри, с. Рашче, Скопје. (3357)

Пасош бр.0919986 на име Миноров Васил, ул. "Триглавска" бр.10, Гевгелија. (3358)

Пасош бр.736866/95, издаден од УВР - Тетово на име Руџити Фатмир, с. Милетино, Тетово. (3359)

Пасош бр. 1037593/97, издаден од УВР - Скопје на име Неџмедин Ибраимовски, ул. "Јајце" бр.3, Скопје. (3378)

Пасош бр.790151/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Неби Бајрактари, ул. "Јајце" бр. 7, Скопје. (3464)

Пасош на име Османи Муаметаш, с. Дебрење, Гостивар. (3484)

Пасош бр.1275251, издаден од УВР - Кочани на име Паучов Алберто, с. Мордовис, Кочани. (3499)

Пасош бр.768469/95, издаден од ОВР - Струга на име Мехмеди Шемшедин, с. Загрчани, Струга. (3500)

Пасош бр.535315/94, издаден од УВР - Скопје на име Јашар Асановски, ул. "Б. Бојаџиски" бр. 10, Скопје.

Пасош бр. 1184175/99, издаден од УВР - Скопје на име Беким Алили, ул. "Јајце" бр.159, Скопје. (3502)

Пасош бр. 1034296, издаден од УВР - Тетово на име Асани Исмаил, с. Боговиње, Тетово. (3511)

Пасош бр. 0144703, издаден од УВР - Тетово на име Абази Елмаз, с. Боговиње, Тетово. (3512)

Пасош бр. 356334/94, издаден од УВР - Скопје на име Захиде Куроши, с. Огњанци, Скопје. (3513)

Пасош бр.390974, издаден од ГУВР - Скопје на име Андреева Спасија, ул. "Партение Зографски" бр. 17а, Скопје.

Пасош бр. 1233632, издаден од ГУВР - Скопје на име Андреева Ирина, ул. "Партение Зографски" бр.17а, Скопје.

- Пасош бр. 1058703/98, издаден од УВР - Гостивар на име Адиле Џезми, с. Чегране, Гостивар. (3517)
- Пасош бр. 1086115/98, издаден од УВР - Скопје на име Неџмедин Илџи, бул. "Македонско Кос. Бриг." бр. 40/26, Скопје. (3522)
- Пасош бр. 878558, издаден од УВР - Тетово на име Томоски Горѓе, с. Јагоновце, Тетово. (3527)
- Пасош бр. 1057903/98, издаден од УВР - Скопје на име Зеќиров Сакип, с. Д. Јаболчиште, Велес. (3528)
- Пасош бр. 1274069/99, издаден од УВР - Скопје на име Гзим Рамадани, ул. "5" бр. 36, с. Сарај, Скопје. (3578)
- Пасош бр. 518460, издаден од УВР - Тетово на име Беќири Фетије, с. Чифлик, Тетово. (3580)
- Пасош бр. 1155233, издаден од УВР - Тетово на име Шаќир Беќири, с. Чифлик, Тетово. (3581)
- Пасош бр. 0919986 на име Миноров Васил, ул. "Титоградска" бр. 10, Гевгелија. (3584)
- Пасош бр. 082088, издаден од УВР - Охрид на име Илоски Ило, с. Велмеј, Охрид. (3585)
- Пасош бр. 1063695, издаден од УВР - Куманово на име Фатмир Сулејманов, с. Лопате, Куманово. (3586)
- Пасош бр. 595712/95 на име Фејзи Афети, с. Беловиште, Гостивар. (3587)
- Пасош бр. 220359/94, издаден од ОВР - Струга на име Велкоски Спасе, с. Вевчани, Струга. (3588)
- Пасош бр. 744020/95, издаден од УВР - Скопје на име Џезаир Туша, ул. "К. Абрашевиќ" бр. 113, Скопје. (3616)
- Пасош бр. 820526/96, издаден од УВР - Скопје на име Горан Атанасов, ул. "Т. Чангов" бр. 31/5, Скопје. (3620)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА – ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАБКА НА МАКЕДОНСКИОТ ШТАНД НА ЕКСПО 2000 ВО ХАНОВЕР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач по овој отворен повик е Владата на Република Македонија.
- 1.2. Предмет на набавката е изведување на градежно-занаетчиски работи за изградба на македонскиот штанд на ЕКСПО 2000 во Хановер, Германија. Градежно-занаетчиските работи треба да се изведат во се според Изведбен проект, кој може да се подигне без надоместок во Министерството за надворешни работи, II кат, соба бр. 19, кај господинот Борис Стевановски.
- 1.3. Материјалите и работите кои ќе се вградуваат и изведуваат треба да одговараат на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.
- 1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавните набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителите на материјалите кои ќе се вградуваат.

- 2.3. Понудата треба да содржи цена во денари по позиции, како и вкупната цена на целата набавка, со сите трошоци.
- 2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање.
- 2.5. Понудата треба да го потврди рокот за изведување на работите, кој треба да биде најдоцна до 20.04.2000 година.
- 2.6. Понудата треба да има рок на важност.
- 2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 22 од Законот за јавните набавки во оригинал или заверена фотокопија кај овластен орган и писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.
- 3.2. Понудувачот треба да достави список на изведени исти или слични работи, докази за расположивата опрема за изведување на работите, број и квалификациона структура на лицата кои би ги изведувале работите, сертификати од надлежни институции дека производите кои ќе се вградуваат се во сообразност со стандардите.
- 3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавните набавки.
- 3.4. Претставниците на понудувачите треба да предадат потпишано и заверено писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Висина на цена 50 поени;
 - Рок за изведување 20 поени;
 - Техничка способност на понудувачот 20 поени; и
 - Рок и начин на плаќање 10 поени.
- Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што изведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
 - 5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.
 - 5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на Повикот во весниците „Дневник“ и „Вечер“ и „Службен весник на РМ“. Понудата може да се достави и на денот на јавното отворање, но најдоцна до почетокот на јавното отворање на понудите.
 - 5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“ бб, Скопје – Комисија за јавни набавки.
 - 5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.02.2000 година, во 10 часот во просториите на Службата, ул. „Железничка“ бб, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
 - 5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавните набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.
- Телефони за контакт и информации 115-153 и 110-333.
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА
МРЕЖА ВО СЕЛО ЗДУЊЕ – ГОСТИВАР**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во село Здуње-Гостивар.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %;
- начин на плаќање до 5 %;
- рок на извршување на работите до 10 %;
- техничка способност референци до 10%;
- кадровска структура до 10%;
- техничка опременост до 10%.

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 09-02-2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години;
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на

безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 09-02-2000 година до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 09-02-2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА
МРЕЖА ВО СТРУГА – КАБЕЛ БР. 1**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во Струга-кабел бр. 1.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %;
- начин на плаќање до 5 %;
- рок на извршување на работите до 5 %;
- техничка способност референци до 10%;
- кадровска структура до 10%;
- техничка опременост до 10%;

1.5. Рок за доставување на понудите е до 09-02-2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години;
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 09-02-2000 година до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и бние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 09-02-2000 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА ВО ВЕЛЕШТА – СТРУГА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во Велешта – Струга.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %;
- начин на плаќање до 5 %;
- рок на извршување на работите до 5 %;
- техничка способност референци до 10%;
- кадровска структура до 10%;
- техничка опременост до 10%;

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 10-02-2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депоент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години;
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водeње и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречна мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цена за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понууда“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 10-02-2000 година до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 10-02-2000 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА
МРЕЖА ВО РАДОЛИШТА – СТРУГА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во Радолишта – Струга.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %;
- начин на плаќање до 5 %;
- рок на извршување на работите до 5 %;
- техничка способност референци до 10%;
- кадровска структура до 10%;
- техничка опременост до 10%;

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 10-02-2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години;

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горес наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вто-

риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понууда“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 10-02-2000 година до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 10-02-2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електро-стопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-2/2000 ЗА РЕК „БИТОЛА“ – СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, Скопје,

1.2. Предмет на набавка:
Шина железничка: S-49 со должина од 18-20 м.
бушени од двете страни за спојница-количина 2000 м.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 11.02.2000 година во 12,00 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

– како во точка 1.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Цена во ДМ/м³ на паритет DDP-РЕК „Битола“-Битола.

3.2. Рок на испорака.

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Гаранција за квалитет.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

– цена на чинење;

– квалитет;

– рок на испорака;

– начин на плаќање.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“-Новаци, Новачки пат б.б. Битола (за Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од подносителот на платен промет;
- доказ за техничка способност – список на главни испораки;
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација;
- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавните набавки, не ќе бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-291 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-20/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА НАФТА Д1, БЕНЗИН МБ 98 И БЕНЗИН БЕЗОЛОВЕН БМБ 95

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-20/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

- 1.2.1. Нафта Д1 3.470.000 литри
- 1.2.2. Бензин МБ 98 800.000 литри
- 1.2.3. Бензин безоловен 90.000 литри

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Распределба на набавката по подружници:

Подружница	Дизел Д1 во литри	Бензин МБ98 во литри	Безоловен во литри
РЕК „Битола“	2.400.000	400.000	
РЕК „Осломеј“	850.000	170.000	
РЕК „Електроскопје“	130.000	180.000	90.000
ХЕЦ „Маврово“	90.000	50.000	
ВКУПНО	3.470.000	800.000	90.000

2.2. Рокот за испорака на сите производи од предметната набавка е суцесивно до целосно исполнување, по диспозиција на набавувачот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата мора да го опфати целиот обем на набавката (не е дозволена делумна понуда).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од набавката како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки ако набавката е од странство).

3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин на набавувачот, според распоредот даден во точка 2 од овој повик, со вклучен данок на промет, акциза, транспорт и истовар и изразена во денари.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави докази дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки, (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испорака на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики (сертификат), за производите што ги нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производите.

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост:

– специјализирани превозни средства за ваков вид производи;

– специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи; а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена – 80 поени.

5.2. Начин и услови на плаќање – 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачот своите понуди треба да ги достави на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000, Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.02.2000 во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-10/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-10/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на гумени транспортни ленти и тоа во се според спецификација бр. 1.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на гумени транспортни ленти.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство на паритет магацин на набавувачот (РЕК „Битола“, РЕК „Осломеј“), изразена во германски марки.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи мора да бидат преведени на македонски јазик.

2.9. Предметната спецификација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ стара зграда, 9 кат, соба 1, од 7 до 9³⁰ часот, телефон за контакт 149-155, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

– список на главните испораки на стоки во последните три години со количини, датуми и примачи;

– сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален или заверена копија).

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки, оригинал или заверена копија.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

4.1. Рок на испорака 20

4.2. Цена на чинење 30

4.3. Начин на плаќање 20

4.4. Квалитет 30

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“ Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 11.02.2000, во 10 часот, во просториите на ЈП „Елек-

тростопанство на Македонија“, стара зграда, 3 кат, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 18 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП Санитарна депонија Дрисла ц.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП Санитарна депонија за цврсти отпадоци Дрисла ц.о. Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Избор на најповолен понудувач за набавка на употребуван булдозер тип HANOMAG D 700 D или КАТЕПИЛАР 8.

– Возилото да не е постаро од 8 години;
– Употребуваноста мора да е помала од 11.000 работни часови;

– Гаранција од испорачателот минимум 1 година.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

3. Содржина на понудата

– Понудата треба да содржи рок на испорака, цена, рок и начин на плаќање.

– Цената треба да е дадена ф-ко ЈП Дрисла, Скопје.

4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми

– цена на понуда;
– рок и услови на плаќање;
– рок за испорака;

– потврда од деловна Банка дека ќе издаде гаранција на износ од 150% од понудената цена и тоа 100% за примената евентуална уплата и 50% неповратни пенали во случај задоцнувањето на испораката да биде поголемо од 15 (петнаесет) дена од понудениот рок.

5. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави придружната документација согласно со член 43 од Законот за јавните набавки.

6. Информации можат да се добијат на тел. 091 501-500.

7. Понудите, во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) да се достават на адреса:

ЈП ДРИСЛА Скопје, – Комисија за јавни набавки – с. Батинци, Скопје.

8. Рок за поднесување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на барањето.

9. Отворањето на понудите се врши во присуство на понудувачите.

Отворањето на понудите ќе се изврши 15 (петнаесеттиот) ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а доколку тој ден е неработен отворањето ќе се изврши следниот работен ден во 10 часот во просторите на ЈП Дрисла – Скопје.

10. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и кои нема да ги содржат потребните елементи нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14, 16 од Законот за јавните набавки, Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Здравствен дом – Веница објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/20 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВНАТРЕШНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ПУНКТ ВО с. БЛАТЕЦ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈЗО Здравствен дом – Веница.

1.2. Предмет на набавката: Внатрешна реконструкција на Здравствен пункт во с. Блатец:

- а) реконструкција на тавански површини;
- б) санирање на водоводна и канализациона мрежа;
- в) лепење на сидни и подни плочки во санитарните чворови;
- г) белење на сидни површини и фарбање на столарија.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

1.4. Постапката се спроведува согласно одредбите на Законот за јавните набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во ЈЗО Здравствен дом – Веница секој работен ден од 7-15 часот.

2.2. Заинтересираните субјекти се должни да уплатат на име неповратни средства износ од 1.500 денари на благајната во ЈЗО Здравствен дом – Веница.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА, РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ, ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ

3.1. Содржина на понудата и потребната техничка документација на понудувачот согласно одредбите на Законот за јавните набавки.

3.2. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во „Службен весник на РМ“ и јавните гласила.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Некомплетните понуди, и понудите пристигнати по рокот нема да се земат во предвид при разгледувањето.

4.2. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на тел. 0903 363-274.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

Страница

142. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност	161
---	-----

Исправка на Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи.	166
--	-----